



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2017

8.5.2017

Сектор за инвестиции

Содржина:

1.	Алколоид АД Скопје.....	3
2.	Македонијатурист АД Скопје.....	6
3.	Македонски Телеком АД Скопје.....	11

Извештајот се составува согласно **Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.**

Во текот на месец април 2017 година, се одржаа акционерски собранија на **Алаклоид АД Скопје, Македонијатурист АД Скопје и Македонски Телеком АД Скопје.** Компаниите во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Алкалоид АД Скопје

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство.

I.Алкалоид АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Алкалоид АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,23%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	1,10%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	03.04.2017 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избор на претседавач на Собранието, 2. Избор на бројачи на гласови. <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2016 година (единечен и консолидиран) -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи. 4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година (единечни и консолидирани) -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидираната годишна сметка на Друштвото и Финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година (единечни и консолидирани). -Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2016 	

	<p>година.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите. 6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2016 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 година. 7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2016 година. 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивидендата за 2016 година (дивиденден календар). 9. Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп. 10. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции. 11. Донесување на Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, поради истекот на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото. 12. Предлог – Одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото. 13. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. Алкалоид АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 03.04.2017 година со почеток во 8 часот во просториите на Друштвото, Булевар Александар Македонски бр.12, Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Алкалоид АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Избор на претседавач на Собранието,
2. Избор на бројачи на гласови.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

3.Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2016 година (единечен и консолидиран)

- Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи

Претставникот гласаше ЗА

4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година (единечни и консолидирани)

- Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидираната годишна сметка на Друштвото и Финансиските извештаи за 2016 година (единечни и консолидирани).

Претставникот гласаше ЗА

- Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор

- Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите.

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2016 година.

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог-Одлука за утврдување на датумот при исплата на дивидендата за 2016 година (дивиденден календар).

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции.

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување на Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, поради истекот на времето за кое што се избрани и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

12. Предлог – Одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

13. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Алкалоид АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

По воведното излагање на Претседателот на Управниот одбор на Алкалоид АД Скопје, во кои се истакнаа резултатите на компанијата, но и идните планови за развој, се пристапи кон гласање по точките од дневниот ред.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2016 година, работата на Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуката за распределбата на добивката. Во Одлуката за утврдување на датум при исплата на дивиденда за 2016 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 250 денари. Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд гласаше позитивно и за останатите точки на дневниот ред.

Алкалоид АД Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2016 година покажа раст на приходите од продажба за 5,50% и раст на нето добивката од 9,80% (добивка од 731 милиони денари) во однос на резултатите во 2015 година.

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред собранието беше прогласено за затворено.

2. Македонијатурист АД Скопје

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство.

I. Македонијатурист АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонијатурист АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	9,256%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,63%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	19.04.2017 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на бројач на гласови;	

3. Избор на Претседавач со Собранието;

Работен Дел

1. Усвојување на записникот бр. 02-1274/1 од 13.04.2016 година;
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извштаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2016 година, со предлог одлуки.

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2016 година.

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 ревидирани од овластен ревизор со Мислење;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2016 година ревидирани од овластен ревизор;

Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2016 година, со Мислење од овластен ревизор

- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2016;

3. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2016 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2016 година;

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2016 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2016 година;

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година;

6. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2016 година;

- Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2016 година;

7. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016;

	<ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016; 8. Донесување на одлука за престанок на мандатот на членовите на Надзорен одбор на Друштвото поради истек на времето за кое што се избрани и избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за престанок на мандатот и избор на членови на Надзорниот одбор; 9. Разгледување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото; 10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2017 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог за избор на овластен ревизор за 2017 година; 11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции.
Претставници на Собранието	Коста Ивановски и Александар Миневски

II. Македонијатурист АД СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје се одржа на 19.04.2017 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел "Holiday Inn" на ул. "Моша Пијаде" бр. 2 во Скопје

Претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје гласаа на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на бројач на гласови;
3. Избор на Претседавач со Собранието;

Претставниците гласаа ЗА

Работен Дел

1. Усвојување на записникот бр. 02-1274/1 од 13.04.2016 година;

Претставниците гласаа ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2016 година, со предлог одлуки:

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2016 година.

Претставниците гласаа ЗА

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 ревидирани одовластен ревизор со Мислење;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2016 година ревидирани од овластен ревизор;

Претставниците гласаа ЗА

Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2016 година, со Мислење од овластен Ревизор

- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2016 година;

Претставниците гласаа ЗА

3. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2016 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2016 година;

Претставниците гласаа ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2016 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2016 година;

Претставниците гласаа ЗА

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година;

Претставниците гласаа ЗА

6. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2016 година;

- Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2016 година;

Претставниците гласаа ЗА

7. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016;

- Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016;

Претставниците гласаа ПРОТИВ

8. Донесување на одлука за престанок на мандатот на членовите на Надзорен одбор на Друштвото поради истек на времето за коештосе избрани и избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото;

- Предлог одлука за престанок на мандатот и избор на членови на Надзорниот одбор;

Претставниците гласаа ЗА

9. Разгледување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото;

- Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото;

Претставниците гласаа ЗА

10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2017 година;

- Предлог за избор на овластен ревизор за 2017 година;

Претставниците гласаа ЗА

11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции.

Претставниците гласаа ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за негово одржување, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 72,1514% од акциите со право на глас.

НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје во име и за сметка на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, согласно член 390 став 5 од ЗТД, како акционер кој претставува повеќе од 5% од вкупниот број на запишани акции со право на глас, предложи нова Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, по однос на точка 7 од Дневниот ред и поднесе Барање за дополнување на Дневниот ред со нова точка 11 „Предлог одлука за откуп на сопствени акции“. Согласно оваа барање, Македонијатурист АД Скопје направи ревидирање и дополнување на Дневниот ред на годишното акционерско собрание.

По однос на точка 7 од Дневниот ред пред акционерите се презентираа двете Одлуки за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, и тоа предлог Одлуката на менаџментот на Македонијатурист АД Скопје за исплата на дивиденда во износ од 186,05 денари по акција и предлог Одлуката на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје за исплата на дивиденда по акција од 372,78 денари. Прва за гласање беше ставена предлог одлуката на менаџментот на Македонијатурист АД Скопје, за која одлука позитивно се изјаснија 80,35% од присутните акционери на собранието. Против Одлуката гласаа 19,645% од присутните акционери меѓу кои и претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје. Со оглед дека одлуката на менаџментот на Македонијатурист АД Скопје беше усвоена од мнозинството акционери, предлог- одлуката на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје не беше предмет на гласање. Претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје се јавија за збор по оваа точка и ги образложија мотивите за предлагање на одлука за исплата на повисока дивиденда согласно писмените образложенија во прилог на предложените одлуки. Во однос на оваа предлог одлука за збор се јави претседателот на Надзорен Одбор, кој воедно е и независен член, и ги повика акционерите да ја поддржат одлуката на Управниот Одбор наспроти одлуката предложена од НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје.

За точка 11 од Дневниот ред, односно по Предлог одлуката за откуп на сопствени акции ЗА гласаа само 20,5% од присутните акционери, поради што одлуката не беше усвоена од мнозинството акционери. Претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје гласаа ЗА предлог одлуката. И за оваа точка претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје се јавија за збор и ги повикаа акционерите за позитивно изнесување по оваа предлог – одлука,

образложувајќи ги мотивите за предлагање на измена на првичната одлука на Управниот Одбор за исплата на дивиденда.

Останатите точки од дневниот ред беа едногласно усвоени од присутните акционери, односно позитивно гласаа за Годишниот извештај за работењето на Друштвото, извештаите на Управниот и Надзорниот одбор, но и за Годишната сметка и Финансиските извештаи.

Во ревидираните финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје ревизорот изрази позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствените стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата.

Во текот на 2016 година компанијата оствари пад на приходите од продажба за 16% во однос на 2015 година, а добивката пред оданочување изнесуваше 130,8 милиони денари (во 2015 изнесувала 151 милиони денари). Нето добивката изнесуваше 117 милион денари, и е помала за 13,3% во однос на нето добивката во 2015 година.

Откако се гласаше и за последната точка од дневниот ред, Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје за затворено.

3. Македонски Телеком АД Скопје

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство.

I. Македонски Телеком АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонски Телеком АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	0,50 %	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,52%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	24.04.2017 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отварање на Собранието; 2. Избор на Претседавач; 3. Избор на бројачи на гласови; 4. Избор на Записничар и <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишна сметка на Друштвото за 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија. 2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните 	

	<p>Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. 4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година. 5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2016 година. 6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2016 година и утврдување на дивиденден календар. 7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2016 година; и 8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2016 година година. 9. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото 10. Предлог Одлука за определување на нов месечен надоместок на членовите на Одборот на директори на Друштвото
Претставници на Собранието	Тања Аврамска

II. Македонски Телеком АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје се одржа на 24.04.2017 година со почеток во 14:00 часот во Дирекцијата, Атриум 2, на “Кеј 13-ти Ноември” бр. 6, Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отварање на Собранието;
2. Избор на Претседавач;
3. Избор на бројачи на гласови;
4. Избор на Записничар и
5. Избор на заверувач на Записник.

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Предлог Одлука за усвојување на Годишна сметка на Друштвото за 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.

Претставникот гласаше ЗА

2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2016 година и утврдување на дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог Одлука за определување на нов месечен надоместок на членовите на Одборот на директори на Друштвото

Точката беше тргната од дневен ред

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2016 година, работата на членовите на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуката за распределбата на добивката. Во Одлуката за исплата на дивиденда за 2016 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 14,5 денари.

Македонски Телеком АД Скопје во својот финансиски извештај за 2016 година покажа пад на приходите од продажба за 1%, и пад на нето добивката од 15% во однос на резултатите во 2015 година.

Со исцрпување на работниот дел, Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерско собрание на Македонски Телеком АД Скопје за затворено.

Годишно акционерско собрание на Комерцијална банка АД Скопје

Во април се одржа и годишно акционерско Собрание на Комерцијална банка АД Скопје, Собрание на кое присуствуваше претставник на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје. Присуството е во согласност со политиката за редовно следење и информирање за резултатите и перспективите на акционерските друштва во кои се инвестирани средствата на пензиските фондови.

Според учеството во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво и учеството на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови, Друштвото нема обврска за присуство и известување од Собранието.